

Citizens for change!

Водич за пополнување на КОНЦЕПТ реф. ознака ЦМ-ПГ



Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse **Swiss Agency for Development and Cooperation SDC** Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската амбасада кој го спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со НИРАС од Данска и ФЦГ од Шведска

Вовед:

Откако ќе го завршите креирањето на вашиот профил на порталот <u>https://grants.mk</u> ќе добиете пристап до менито: <u>ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ.</u>

<u>Напомена:</u> Само <u>апликантот-НОСИТЕЛ</u> треба да **аплицира** на овој повик за предлози и да ги пополни сите барани податоци за него и партнерите и да даде одговори на прашањата (во непосредна соработка со партнерите)

grants.mk - Applicant Portal	
🛓 МОЈА ОРГАНИЗАЦИЈА 📢 ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ 📕 МОИ АПЛИКАЦИИ	НОТИФИКАЦИИ
Отворени повици	
ЦИВИКА МОБИЛИТАС ПАРТНЕРСКИ ГРАНТОВИ	ОТВОРЕН
Опис на повикот ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПАРТНЕРСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-ПГ	Евалуација на концепти:
	О Аплицирање
	О Административна проверка
Краен рок на поднесување	30.08.2023 13:00 h
Останато (денови)	40
Преземете ги упатствата за апликантите	*
Паплицирај сега	

Откако ќе кликнете на полето АПЛИЦИРАЈ СЕГА ќе ви се појави следниот екран:

Наслов *		
Апликант *	Тип на организација *	
МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРС	Одберете	~
Затвори		Зачувај

Внесете НАСЛОВ на вашиот концепт и проверете ги останатите полиња и потоа стиснете на копчето ЗАЧУВАЈ.

Потоа ќе ви се појави следниот екран:



Тука се наоѓаат сите секции кои мора да се пополнат пред да се поднесе концептот за вашиот партнерски грант. Копчето ПОДНЕСИ ќе може да го кликнете само доколку пред секоја секција го има симболот ✓

Додека пополнувате не заборавајте да кликнете на копчето ЗАЧУВАЈ по секоја измена. Копчето се наоѓа во горниот десен агол.

Секција Апликант-Носител

grants.mk - Applicant Portal					C ()	Македонски центар за меѓународна соработка скопје		
🛔 моја организација 🛛 📢 отворени по	рвици 🖉 мои апликации 🖽 ноти	ФИКАЦИИ						
Секција	АПЛИКАНТ – НОСИТЕЛ					Зачувај		
- АПЛИКАНТ - НОСИТЕЛ								
- DAPTHERM	Целосен назив на аголикантот			Правен статус (тип на организација)				
 ПАРТНЕРСКИ ГРАЧИТ ЗА СПЕЦИФИЧНА ТЕМАЛ ОБЛАСТ 	МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРИ	ISOTKA Okonje		здрухение +				
 АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈАТА И ПРОБЛЕМОТ 	Место на регистрација			Регион на регистрлираја				
 предложена интервенција/активности 	карпош	•	Сколски +					
 целни групи и директни корисници 	l'pag (sa noceni)			Регион (за посети)				
 ПРЕТХОДНИ ПОСТИГНУВАЊА ЛИСКУСТВО ВО ИЗБРАНАТА ТЕМА/ОБЛАСТ 	Ckonje			Никола Парапунов 41а, 1000 Скопје				
🗸 БИДЕТ	Ниво на дејствување на организацијата			Главен сектор на дејствување на организацијата				
— доюменти	Регионално		*	Развој на граѓанско општество *				
поднеси	Опислорофол на организацијата							
	Овозможувачка околина, Антидискриминациј	а, Ресурсен центар за граѓански организа:	џии, Грантирање, Ресоцијализација на по	овратници				
						4		
	Капацитет на носител							
	А. Професионален капацитет	2018	2019	2020	2021	2022		
	Бкупен персонал (број на вработени)							
	Членови (ако е применливо)							
	Волонтери							
	В. Финансиски калацитет	2018	2019	2020	2021	2022		
	Приходи							
	Расходи							
	Биланс							

Во овој дел поголемиот дел од податоците се пополнуваат автоматски – се повлекуваат од вашиот профил. Во овој дел потребно е да внесете информации за професионалните и финансиски капацитети на апликантот носител.

Секција Партнери

Во оваа секција се додаваат партнерите со кликање на копчето НОВ ПАРТНЕР.

Напомена: партнерите треба да бидат регистрирани со целосно пополнети профили на платформата <u>https://grants.mk</u>.

grants.mk - Applicant Portal				🖸 🛞 🕕 млкедонски ц	ентар за меѓународна соработка Скопје 🛩
🛔 МОЈА ОРГАНИЗАЦИЈА 🛛 📢 ОТВОРЕНИ ПОЈ	вици 🖉 мои апликации 🕾 нотификации				
App ID: Civica Mobilitas-18701					остануваат уште 40 дена
Секција	ПАРТНЕРИ				Зачувај
- АЛЛИКАНТ - НОСИТЕЛ					
— ПАРТНЕРИ					Нов партнер
 ПАРТНЕРСКИ ГРАНТ ЗА СПЕЦИФИЧНА ТЕМА/ ОБЛАСТ 					
 АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈАТА И ПРОБЛЕМОТ 	Целосен назив на партнер	Место на регистрацијата Регион на регистрација	Правен статус (тип на Капацит организација)	ет Изјава за партнерство	Датум
 ПРЕДЛОЖЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА/АКТИВНОСТИ 					
 целни групи и директни корисници 					
 ПРЕТХОДНИ ПОСТИГНУВАЊА /ИСКУСТВО ВО ИЗЕРИНАТА ТЕМА/ОБЛАСТ 					
✓ SUUT					
— доюменти					
поднеси					

Нов партнер Целосен назив на партнер Правен статус (тип на организација) Select Место на регистрација Регион на регистрација Choose Choose Град (за посети) Регион (за посети) Ниво на дејствување на организацијата Главен сектор на дејствување на организацијата Одберете Select Опис/профил на организацијата Затвори

Откако ќе кликнете на полето НОВ ПАРТНЕР ќе ви се појави следниот екран:

Прво внесете го ЕМБС на партнерот и кликнете на копчето ПРЕВЗЕМИ ПОДАТОЦИ. Заедно со партнерот проверете ги овие податоци и потоа кликнете на копчето ИСПРАТИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ.

Барање за потврда на партнерството ќе биде испратена на email адресата која партнерот ја има внесено при регистрацијата на платформата. Откако ќе го потврди партнерството ќе можете да ги внесете останатите потребни податоци за партнерот – професионален и финансиски капацитет со кликнување на копчето 📝

ПАРТНЕРИ								
						н	ов парт	гнер
Целосен назив на партнер	Место на регистрацијата	Регион на регистрација	Правен статус (тип на организација)	Капацитет	Изјава за партнерство	Датум		
МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА Скопје	КАРПОШ	Скопски	Здружение	I	Одобрено	17.07.2023	۹	×

А. Професионален капацитет	2018	2019	2020	2021	2022
Вкупен персонал (број на вработени)					
Членови (ако е применливо)					
Волонтери					
В. Финансиски капацитет	2018	2019	2020	2021	2022
Приходи					
Расходи					
Биланс					

Откако ќе кликнете на копчето 📝 ќе ви се појави следниот екран:

Пополнете ги потребните податоци за вашиот партнер. Потребно е да внесете "0" во полињата каде што нема да внесете релевантни податоци.

Секција ПАРТНЕРСКИ ГРАНТ ЗА СПЕЦИФИЧНА ТЕМА/ОБЛАСТ

rusia	ПАРТНЕРСКИ ГРАНТ ЗА С	ΠΕΙ ΙΜΦΙΑΊΗΑ ΤΕΜΑ/ΟΕΛΑΓΤ				octanyees juitero
						Sanya
 АПЛИКАНТ - НОСИТЕЛ БАРТНЯРИ 	Valiania carundurera tema/olinact					
DAPTHEPCKII FPAHT BA CREUZIOVINIHA TEMA/	Одберете					
- АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈАТА И ПРОБЛЕМОТ	Наслов / назив •		Наспов / назив на ан	tanciar *		
 ПРЕДЛОЖЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈАЛАКТИВНОСТИ 						
 целни групи и директни корисници 	Број на партери	Времетраење на грантот (во месеци) *		Ниво на дејствување на грантот *		
ПРЕТХОДНИ ПОСТИПНУВАНА ИИСЮСТВО ВО ИЗБРАНАТА ТЕМА/ОБЛАСТ	0		~	Одберете	*	
EXTEL	Кратко објаснување за избраната	тема/област (0/50) *				
докоменти						
поднеси						
					6	

Во оваа секција потребно да ја изберете **специфичната тема/област** и да ги внесете основите податоци за партнерскиот грант: наслов на грантот на македонски и англиски јазик, времетраење, ниво на дејствување на грантот и кратко објаснување за избраната тема/област.



Секција АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈАТА И ПРОБЛЕМОТ Секција ПРЕДЛОЖЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА/АКТИВНОСТИ Секција ЦЕЛНИ ГРУПИ И ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ Секција ПРЕТХОДНИ ПОСТИГНУВАЊА /ИСКУСТВО ВО ИЗБРАНАТА ТЕМА/ОБЛАСТ

Во секоја од овие секции има по едно поле со ограничен број на зборови кои може да ги внесете. Исклучок е последната секција каде бројот на полиња зависи од бројот на партнери.

Секција БУЏЕТ

grants.mk - Applicant Portal						C2 @	💽 македонски цента	Р ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА Скопје -
🛔 МОЈА ОРГАНИЗАЦИЈА 🛛 📢 ОТВОРЕНИ ПО	ВИЦИ 🤳 МОИ АПЛИКАЦИИ 🗄 НОТИФИКАЦИИ							
App ID: Civica Mobilitas-18701								остануваат уште 40 дена
Секција	БУЏЕТ							
- АПЛИКИНТ - НОСИТЕЛ	Делот од буџетот предвиден за носителот на грантот не смее да надмин	ува 40% од вкупниот буџ	ет. Делот од буџетот на сек	кој партнер одделно не сме	е да го надмине износот	на носителот		
- партнери								
 ПАРТНЕРСКИ ГРАНТ ЗА СПЕЦИФИЧНА ТЕММ ОБЛАСТ 	Олесене барање за грант * Дали о продлидоно кофинан ОДа ®Не	сирање						
 АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈАТА И ПРОБЛЕМОТ 								
 предложена интервенција активности 	TPOHOK	RAPAINE 3A FEARET (BO	ADDUKAHT (MAKCULUM	DAPTHEP 1	DAPTHEP 2	DAPTHEP 3	DAPTHEP 4	DAPTHEP 5
 целни групи и директни корисници 		MIGI)	40% O/LEROTIEH EXUET)					
 ПРЕТХОДНИ ПОСТИПНИВАЊА /ИОКУСТВО ВО ИЗБРАНАТА ТЕМА/ОБЛАСТ 	1. Човечки ресурси	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00 🥒
🗸 GADEL	П Оперативни трошоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 🥖
— доюменти	🗅 III Директни трошоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 🥜
	И Индиректни трошски	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 🥜
поднеси	V Peacesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 🥒
							Бар	ање за грант (во МКД): 0,00
						An <i>r</i>	икант (максимум 40%	Вкупен буџет (во МКД): 0,00 од вкупен буџет): 0,00 (0 %) Партнер 1: 0,00 (0 %) Партнер 2: 0,00 (0 %) Партнер 3: 0,00 (0 %) Партнер 4: 0,00 (0 %) Партнер 5: 0,00 (0 %)

Во оваа секција прво пополнете го полето именувано ВНЕСЕТЕ БАРАЊЕ ЗА ГРАНТ. Внесете го бараниот износ за грант. Доколку имате предвидено кофинансирање кликнете го полето "Да". Ќе ви се појави дополнително поле каде ќе треба да внесете износот од предвиденото кофинасирање.

Потоа во табелата треба да ги внесете планираните износи од БАРАЊЕТО ЗА ГРАНТ за носителот и партнерите распоредени во следните буџетски линии: I Човечки ресурси; II Оперативни трошоци; III Директни трошоци; IV Индиректни трошоци и V Резерва. (последните две ставки не се задолжителни).

Вкупниот износ во табелата мора да биде еднаков на внесениот износ во полето <u>ВНЕСЕТЕ</u> <u>БАРАЊЕ ЗА ГРАНТ</u>.

Секција ДОКУМЕНТИ

Во оваа секција потребно е да ги прикачите следните документи: Изјава од апликантот – носител и тековни состојби од носител и партнери. Изјавата се симнува со кликнување на копчето 📩

grants.mk - Applicant Portal		С] ⑦
🛔 моја организација 🛛 📢 отворени п	ЮВИЧИ 🖉 МОИ АПЛИКАЦИИ 🖽 НОТИФИКАЦИИ	
App ID: Civica Mobilitas-18701		остануваат уште 40 де
Секција	документи	
- АПЛИКАНТ - НОСИТЕЛ		
— партнери	Usiana on annukautor - Nocuted	Тековни состојби од носитед и рартнери
 ПАРТНЕРСКИ ГРАНТ ЗА СПЕЦИФИННА ТЕМА/ ОБЛАСТ 		Тековил состојби од носител и нартнери
 Анализа на ситуацијата и провлемот 		Choose File No file chosen
 предложена интереенција/активности 	Converting to be chused	
 целни групи и директни корисници 	Документ	Документ
 ПРЕТХОДНИ ПОСТИГНУВАНА, ИСКУСТВО ВО ИЗВРАНАТА ТЕМАКОВЛАСТ 		
 FOURT 	Saved to this PC	
— доюменти		
ПОЛНЕСИ		
nogheen		

Изјавата потпишана од овластено лице и ставен печат се скенира и се прикачува со кликнување на копчето CHOOSE FILE. Тековните состојби исто така се прикачуваат во оваа секција со кликнување на копчето CHOOSE FILE во полето насловено Тековни состојби од носител и партнери.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА

Пред да кликнете на копчето ПОДНЕСИ, проверете ги детално сите секции. Копчето ПОДНЕСИ ќе може да го кликнете само доколку пред секоја секција го има симболот У. Откако ќе го кликнете копчето вашиот концепт ќе се смета за поднесен и нема да може повеќе да ги менувате внесените податоци. Нотификација за потврда на прием и известување за референтен број ќе биде испратена до носителот и партнерите заедно со финалната верзија од поднесениот концепт.